

Врз основа на член 37, став (2) од Законот за органско земјоделско производство („Службен весник на Република Македонија“ бр.146/09), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе

**ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА
ЕВИДЕНЦИИТЕ И БАЗИТЕ НА ПОДАТОЦИ ЗА СУБЈЕКТИТЕ И ЗА ОРГАНСКИ
СЕМЕНСКИ И САДЕН МАТЕРИЈАЛ ^(*)**

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата, содржината и начинот на водење на евиденциите и базите на податоци за субјектите и за органски семенски и саден материјал.

Член 2

Евиденциите и базите на податоци за субјектите и за органски семенски и саден материјал се водат во електронска форма.

Член 3

(1) Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство (во понатамошниот текст: Министерство) води евиденција на субјекти кои вршат:

- примарно органско производство;
- преработка на органски производи;
- трговија со органски производи;
- увоз на органски производи;
- извоз на органски производи;
- производство на органски семенски материјал;
- производство на органски саден материјал.

(2) Евиденцијата на субјектите од став (1) на овој член содржи: назив/име, седиште/адреса, одговорно лице, ЕМБС/ЕМБГ, контакт телефон, електронска адреса и други посебни податоци.

Член 4

Базите на податоци за органски семенски и саден материјал содржат податоци за сертифициран органски семенски и саден материјал и семенски и саден материјал во преоден период произведен и увезен во Република Македонија.

Член 5

^(*) Со овој правилник се врши усогласување со Регулативата на Комисијата (ЕЗ) бр.889/2008 од 5 септември 2008 год. со која се утврдуваат правилата за спроведување на Регулативата на Советот (ЕЗ) бр. 834/2007 за органско производство и етикетање на органските производи односно на органското производство, етикетање и контрола, CELEX бр. 32008R0889.

Евиденциите и базите на податоци од член 3 и 4 на овој правилник се водат врз основа на годишниот извештај за извршените контроли кој овластеното контролно/сертификациско тело го доставува согласно член 47 од Законот за органско земјоделско производство и службените регистри кои се водат во Министерството и кај други органи на државната управа.

Член 6

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 08-8103/6
26 ноември 2010 г.
Скопје

Министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство
Љупчо Димовски